

МИСИЈА / MISSION

Менаџментот и вработените настојуваат да произведуваат висококвалитетни млечни производи кои што ќе им овозможат на крајните корисници да ги задоволат своите потреби, а при тоа да конзумираат природни и на традиционален начин подготвени производи.

The Management and employees strive for the production of high-quality dairy products that will satisfy the needs of final consumers, and that will enable them to consume natural products prepared in a traditional manner.

ВИЗИЈА/ VISION


Тенденција за реструктурирање во компанија со докажани брендирани производи кои што ќе им овозможат на потрошувачите здрав начин на исхрана.

A tendency of reconstruction in the company with established brand products that provide consumers with a healthy diet.

млекара

БУЧЕН КОЗЈАК

dairy BUCEN KOZJAK



f bucenkozjak

ul. Kozjacka br.11, 1300 Kumanovo, Makedonija; ☎ 031 475 230; email: bucenkozjak@bucenkozjak.mk

www.bucenkozjak.mk

СВЕЖО МЛЕКО/ FRESH MILK

Производ кој ги содржи сите хранливи материи неопходни за правилен раст и развој на организмот. Хранливите материи се во поволен меѓусебен однос со што се овозможува лесно да се апсорбираат и максимално да се искористат.


A product that has all the nutrients essential for the normal growth and development of the human organism. The nutrients are in favorable proportion, which makes them easy to be absorbed and used at their maximum.



» Кравјо и овчо кисело млеко/ Cow and sheep sour milk

Кравјото и овчето кисело млеко се произведени со комбинација на традиција и современата технологија. Се одликуваат со карактеристичен кисел вкус кој ќе Ве освежи, со својата конзистенција ќе Ве остави без зборови а со енергетската и хранливата вредност ќе Ве направи посилни и поздрави.

The cow and sheep sour milk are produced with a combination of tradition and modern technology. They are characterized with a distinctive sour flavor that will refresh you and leave you speechless, while their energy and nutritive values will make you stronger and healthier.



Кисело млечни производи/ Fermented milk products

Со своето долгогодишно работење, препознатливиот вкус и проверениот квалитет млекарата Бучен Козјак претставува синоним за производство на кисело млечни производи. Од почетокот на осумдесетите години па до ден денес млекарата Бучен Козјак е препознатлива по:

With its long years of work, the recognizable flavor and established quality, the dairy company Bucen Kozjak is a synonym for fermented milk products. Since the beginning of the 80s until now the Dairy Bucen Kozjak is famous for:



» ЈОГУРТ/ YOGURT

Јогуртот претставува вистинска ризница на протеини, витамини и минерали и е одличен извор на калциум, со еден збор тој е инзвонреден млечен пијалок кој со секојдневно консумирање ги задоволува потребите за здрава храна.

The yogurt represents a true richness in proteins, vitamins and minerals and an excellent source of calcium; in one word it is an exquisite milk product that if consumed on daily basis it satisfies the needs for healthy nutrition.



СИРЕЊА/ CHEESE

ПРИВИЛЕГИЈА ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА

Сирењата се изработени по оригинален рецепт и со својата нутритивна вредност претставуваат незаменлив дел од традиционалната македонска кујна како додаток на различни салати, јадења и специјалитети.

A PRIVILEGE OF THE NEW GENERATION

Cheeses are made after the original recipe and its nutritive value constitute an indispensable part of traditional Macedonian cuisine in addition to a variety of salads, dishes and specialties.



» Овчо и кравјо бело сирење/ White Sheep and Cow Cheese



» Мешано сирење/ Mixed Cheese



» Овчо и кравјо жолто сирење/ Yellow Sheep and Cow Cheese



» Кравјо сирење со пиперки/ Cow Cheese with peppers